

ниот Цар, Ти  
го роди Спа-  
сителот на све-  
тот!

Ноќ меѓу са-  
бота и недела.  
Христос се раѓа!

"Дева денес Го раѓа Оној Кој  
постоел отсекогаш и земјата  
на Недостапниот пештера му  
принесува. Ангелите со пасти-  
рните го прославуваат, а муд-  
реците со ѕвездата патуваат,  
зашто заради нас се роди Дете  
младо, Превечниот Бог". Поч-  
нува нова ера. Се извршува  
очекувањето на праведници-  
те. Се остварува ветувањето  
на старозаветните пророци.  
"И ете, девица ќе зачне во у-  
робата своја и ќе роди Син, и  
ќе го наречат Емануил - што  
значи: со нас е Бог!"

Христос се роди во Тело.  
Синот Божји стана Син Човеч-  
ки. Зошто? За да нè направи и



РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - БОЖИК

**Господи, Царе  
на сите красоти,  
Од љубовта  
распламтена, со која  
светот го создаде,  
Како роб се подаде  
робјето да го спасиш,  
Да ја обновиш куќата  
која Адам ја разори,  
Мрачните да ги  
просветиш, грешните да  
ги разрешиш  
Љубовта не знае  
за страв ниту за  
понижување,  
Добредошол Христe,  
Владико на спасението!**

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

**Т**ебе небото Те испраќа да  
дојдеш на земјата. Деви-  
ца прекрасна одамна Те  
очекува. Девица света, кадил-  
ница златна! Во пештера на  
човечкиот живот да се сим-  
неш. Името ѝ е Пресвета Дева  
Марија. Земјата Ти ја крева низ  
неа да се спуштиш, од висо-  
киот престол, од небесниот  
град, да дојдеш на земјата, лу-  
ѓето да ги спасиш.

Ти си зора рујна, румена и  
росна, Дево богодана, Радувај  
се, Богоизбрана Пресвета и  
Пречиста Девице Марија! Ра-  
дувај се, Родителко на Веч-

нас синови Божји и ќерки Бож-  
ји. Овоплотениот Господ ги  
соедини Божјата и човечката  
природа. На земјата се роди  
Оној Кој е извор на севкуп-  
ниот живот, цел на тој живот.  
На седми јануари, во Витлеем  
Јудејски, во пештера, се роди  
Спасителот на светот - Господ  
Исус Христос. "Се овоплоти  
од Светиот Дух и Марија Дева  
и стана човек". Пресвета Дева  
стана Божја Мајка, Богороди-  
ца. Го пови Младенецот во ле-  
нени пелени, "Му се поклони  
како на Бог и Создател и го  
положи во јасли". И стариот  
праведен Јосиф "Му се покло-  
ни на Божествениот плод на  
девствената утроба". Значи,  
прва на Богомладенецот Му  
се поклони Божјата Мајка.

Голема, необична и недос-  
тижна е за човечкиот разум,  
тајната на Рождеството Хрис-

тово, кога Бог се јави во тело.  
Голем и спасеносен е оној ден  
кога од Пресвета Дева Марија  
се роди Бесмртниот Син Бож-  
ји, се роди Вечниот Кој беше  
во слава на небото пред све-  
тот да биде создаден.

Господ Христос дојде меѓу  
луѓето за да ги спаси сите и да  
ги повика во небесниот свет.  
Се симна на земјата за да може  
човекот да се искачи на не-  
бото. "Роден од вечноста од  
Отец, без мајка, се роди во  
времето од мајка без татко".  
Небото и земјата се здружија.  
На земјата дојде вистинската  
Светлина на светот, а преку  
Неговото доаѓање ни засвет-  
ли светлината на Отецот. Дој-  
де Христос и го озари светот  
со светлината на разумот.

Исус од јаслите на пеште-  
рата нè поучува со зборовите:  
"Додека ја имате Светлината,

верувајте во Светлината, за  
да бидете синови на Светли-  
ната!" (Јован 12, 36) Само обе-  
динети околу Богомладене-  
цот Кој се појави во светот и  
дојде на земјата за да направи  
предворје на Небото, ќе мо-  
жеме да се ослободиме од  
злото.


"Раѓањето Твое, Христe Боже  
наш, го озари светот со свет-  
лина на знаењето; во неа, пак,  
оние кои им служеа на ѕвез-  
дите од ѕвездата се учеа Тебе  
да Ти се поклонуваат, Сонце  
на правдата, и да Те познаат  
Тебе, Исток на височините,  
Господи, слава Ти". (Тропар на  
празникот)

Ангел Господов ги извес-  
тил пастирите: "Не бојте се!  
Еве, ви соопштувам голема ра-  
дост, која ќе биде за сите луѓе;  
зашто денес ви се роди во  
градот Давидов Спасител, Кој

# "СЛАВА НА БОГА ВО ВИС ЗЕМЈАТА МИР И МЕЃУ Л



**ХРИСТОВИОТ ПРВОМАЧЕНИК  
АРХИГАКОН СТЕФАН**



**ВИТЛЕЕМСКАТА СВЕЗДА -  
МЕСТОТО КАДЕ БОГОРОДИЦА  
ГО РОДИ ИСУС ХРИСТОС**

"Ra|aweto Tvoe, Hriste Bo`e na{, go ozari svetot so svetlina na znaeweto; vo nea, pak, onie koi im slu`ea na yvezdite od yvezdata se u-ea Tebe da Ti se poklonuvaat, Sonce na pravdata, i da Te poznaat Tebe, I stok na viso-ini te, Gospodi, slava Ti".

е Христос Господ; и еве ви знак: ќе најдете повиеен Младенец како лежи во јасли". Одеднаш со ангелот се јавило

името Исус". На еден дел од Телото на новородениот Исус потекла невинна крв. Тој болката ја чувствувал, плачел. Со

што ангелите Божји со песна ги известуваат овчарите, таму потече поток од крв. "Само што Лекарот вечен на земјата се јави, земјата своите рани и гревови ги објави". Колку жалосно што светот не Го прими Спасителот еднодушно и не

# ОЧИНИТЕ, А НА УЃЕТО ДОБРА ВОЛЈА!"

многубројно небесно воинство, кое Го славело Бога велјки: "Слава на Бога во височините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја!"

Пастирите ги нашле Марија, Јосиф и Младенецот Кој лежи во јасли и Му се поклониле како на "Месија и Спасител". Трите мудреци од Исток (од трите големи човечки раси), водени од Витлеемската ѕвезда, која запрела над местото каде што се родил Младенецот, го познале Бог и во присуство на Јосиф, пред мајка Му Марија, Му се поклониле како на "Цар над царевите". Од своите ковчежиња Му принеле дарови: злато, ливан и смирна. За да го исполни тогашниот Закон во Израел, Божествениот Младенец бил обрзан на осмиот ден по раѓањето. Тогаш "Му го кладоа

обрезанието Господово се докажува дека на Себе Тој примил вистинско човечко Тело, а не привидно, како што погрешно мислеле еретиците. Известени од ангел Господов, Јосиф со Младенецот и со мајка Му, побегнале во Египет, зашто Ирод побарал да го погуби Младенецот. Исплашен од новородениот Христос, за да не стане иден цар на земјата, а и разгневен што мудреците го изиграле, не се вратиле кај него, тој издал дивјачка наредба за убиство на сите младенчиња во Витлеем и по целата негова околина од две години и помали. Убиени се Четиринаесет илјади невини деца (маченици), кои се слават на 11 јануари. Еве, таму, каде што ангелите Божји ја известуваат радосната вест за Рождеството Христово, и каде

ја разбра Неговата Божествена мисија. Во црквата "Рождество Христово", во Витлеем, во огромната пештера со безбројните детски мошти, јасно се гледаат нивните черепи, раце, нозе, делови од телото. Со Христовото раѓање добиваме можност и ние, иако носиме тело и живееме на земјата, да бидеме наследници на небото, и заедно со светите ангели да пееме: "Слава на Бога во височините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја!" (Лука 2, 14)

На вториот ден Божик, Светата Црква ѝ оддава слава и чест на Божјата Мајка. Безневесната и Пречиста Дева, единствената Богородица на светот, која Го роди Христа-Царот, бессимено воплотениот Христос Бог, го роди без болка и по раѓањето остана Дева,

Вечна Дева. И оддаваме благодарност на Пресвета Богородица, "како на Мајка Богородителка на Христос Бог и наш Спасител". Ова празнување се вика Собор на Пресвета Богородица, затоа што тој ден се собираат христијаните да ѝ оддадат почит и зашто соборно и свечено се служи во Нејзина чест.

На третиот ден Божик, (9 јануари), се слави мудриот и силен по вера, Светиот првоначеник Христов и апостол, Стефан архиѓакон. Бил лажно обвинет од некои злобни Евреи дека хули на Бога и на Мојсеј. Храбро ги избличил за убиството на Бог Христос и ги нарекол предавници и крвници. Тие го каменувале надвор од градот. Паднат на колена, извикал: "Господи, не примај им го ова за грев" и го испуштил својот дух. Но, неговата слава е на небото и на земјата. На праведниот првоначеник Св. Стефан му изгреа светлина од Добриот и Милостивиот Бог.

По наредба на царот Максимијан, во градот Никомидија, во 302 година, по полноќ, кога во Црквата почнало торжественото празнување на Рождество Христово, војниците ја запалиле црквата и изгореле Дваесет илјади маченици (се слават на 10 јануари).

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**

## МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

**Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда.**



**Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.**

[www.sisveti.com.mk](http://www.sisveti.com.mk)